



Република Северна Македонија

**Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство**

СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

Врз основа на член 58 став (4) од Законот за ловството („Службен весник на Република Македонија“ бр. 26/09, 82/09, 136/11, 1/12, 69/13, 164/13, 187/13, 33/15, 147/15, 193/15 и 83/18) и Правилникот за содржината на програмата за полагање на ловечкиот испит, висината на надоместокот за полагање на ловечкиот испит и висината на надоместокот на стручната комисија за полагање на ловечкиот испит („Службен весник на Република Македонија“ 83/2018 и 107/2019), Стручната комисија за полагање на ловечки испит објавува

База на прашања за полагање на ловечкиот испит

1. Како се вика законот со кој се уредуваат одгледувањето, заштитата, ловењето и користењето на дивеч и неговите делови?
2. Што се уредува со Законот за ловството?
3. Во чија сопственост е дивечот во Република Северна Македонија?
4. Што се смета за дивеч според Законот за ловството?
5. Што преставува ловството?
6. Што преставува ловостојот?
7. Што преставува ловиште?
8. Какви можат да бидат ловиштата според Законот за ловството?
9. Што преставува отворено ловиште?
10. Што преставува оградено ловиште?
11. Што се тоа ловнотехнички објекти во ловиштето?
12. Што преставува концесија на ловиште?
13. Кој може да биди концесионер на дивечот во ловиштето?
14. Кој ги востановува ловиштата на територијата на Република Северна Македонија?
15. Што се одредува со востановувањето на ловиштето?
16. Како се делат ловиштата според нивната намена?
17. Како се дели дивечот според режимот на неговата заштита?
18. Наброј ги главните ловнотехнички видови на дивеч под заштита кои се среќаваат низ ловиштата во Република Северна Македонија?
19. Наброј ги главните стопански видови на дивеч без заштита кои се среќаваат низ ловиштата во Република Северна Македонија?
20. Наброј ги главните стопански видови на дивеч под трајна заштита?
21. Како се викаат документите со кои е уредено одгледувањето, заштитата и користењето на дивечот?



Република Северна Македонија

**Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство**

СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

22. Кој ја донесува Општата ловностопанска основа?
23. Во колку фази се донесува Општата ловностопанска основа?
24. Кои се фазите за донесување на Општата ловностопанска основа?
25. Колку е важноста на Општата ловностопанска основа?
26. Кој ги донесува посебните ловностопански основи?
27. Колку е важноста на посебните ловностопански основи?
28. Кој може да ги изработува посебните ловностопански основи?
29. Што се подразбира под поимот користење на дивеч и негови делови?
30. Што се подразбира под поимот ловна година?
31. Дали може да дојде до изменување и дополнување на посебната ловностопанска основа?
32. Под кои услови може да дојде до изменување и дополнување на посебната ловностопанска основа?
33. Дали согласно Законот за ловството е дозволено внесување на алохтони видови на дивеч во ловиштето?
34. Кој е крајниот рок за доставување на изработениот годишен план за спроведување на посебната ловностопанска основа?
35. До кого корисникот на дивечот го доставува изработениот годишен план за добивање на мислење?
36. Кој дава мислење на доставениот годишен план?
37. Кој ја пропишува содржината на годишниот план за спроведување на посебната ловностопанска основа?
38. Дали според Законот за ловството е дозволено ловење со отровни средства?
39. Под кои услови може да се лови дивеч?
40. Кои податоци ги содржи дозволата за ловење?
41. Колку е важноста на дозволата за ловење?
42. На кои лица може да се издаде дозвола за ловење на дивеч?
43. Пред кого се полага ловечкиот испит?
44. На што се темели половата различитост (диморфизам) кај обичниот елен?
45. Од што зависи големината и изгледот на роговјето кај обичниот елен?
46. Во кој период од годината обичниот елен го отфрла роговјето?
47. Кои сетила се добро развиени кај обичниот елен?
48. Што е карактеристично за време на парењето кај обичниот елен?



Република Северна Македонија

**Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство**

СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

49. Кога почнува формирањето на роговјето кај срнечката дивеч?
50. Која е разликата помеѓу мажјак (вепар) и женка (крмача)?
51. Од што зависи телесната тежина на дивата свиња?
52. Кои се основните животни навики на дивата свиња?
53. Во која група на животни припаѓа дивата свиња по начинот на исхрана?
54. Што е карактеристично за роговите кај дивокозата?
55. Кои видови на зверови можат да се сретнат низ нашите ловишта?
56. Кои се најважните одлики на преставниците од редот на зверови?
57. Со што се храни волкот?
58. Со што се храни лисицата?
59. Кои се основните животни навики кај лисицата?
60. Кои се основните морфолошки карактеристики на дивата мачка?
61. Кои се животните навики на дивата мачка?
62. Што е карактеристично за надворешниот изглед на рисот?
63. Кој врши контрола и надзор на спроведувањето на посебната ловностопанска основа?
64. Што се подразбира под поимот бонитирање на ловиштето?
65. Кои се основните бонитетски фактори на ловиштата за ситен дивеч?
66. Кои се основните бонитетски фактори на ловиштата за крупен дивеч?
67. Кои се биолошките причини за појава на болести кај дивечот?
68. Кој ја утврдува здравствената состојба на дивечот?
69. Кои мерки се превземаат со цел спречување на ширење на болести кај дивечот?
70. Кое диво животно најчесто заболува од беснило?
71. Како се спречува појавата на беснило кај дивечот?
72. Од што може да настане труење на дивечот?
73. Како се утврдува возраста кај елените по парозите на роговјето или по истрошеноста на забите?
74. Дали еленот е полигамен вид?
75. Согласно Законот за ловството, кои видови од класата цицачи спаѓаат во групата на ситен дивеч?
76. Согласно Законот за ловството, кои видови од класата птици спаѓаат во групата на крупен дивеч?



Република Северна Македонија

**Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство**

СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

77. Дали за уништен дивеч без заштита може да се додели парична награда?
78. Дали е дозволено ловење, чување, купопродажба на птици, како и уништување на гнезда, собирање, присвојување и уништување на младенчиња и јајца на птици кои не претставуваат дивеч?
79. Дали е дозволено движење на лица со пушка и други средства за лов во ловиштето, без дозвола за ловење од концесионерот на дивечот во ловиштето?
80. Дали е дозволено палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловиште?
81. Што преставуваат Ловна површина во ловиштата?
82. Што преставуваат неловна површина во ловиштата?
83. Како се врши Ловењето и користењето на дивечот и неговите делови во ловиштето?
84. Дали е дозволено ловење на дивечот со стапици, мрежи, кафези, кошеви, клопки, вештачки и живи мамки?
85. Дали е дозволено во ноќно време ловење на дивечот?
86. Дали е дозволено ловење на волк во групи со кучиња?
87. Кога е ловостојот за дивата свиња?
88. Кога е ловостојот за обичниот елен?
89. Кога е ловостојот за еленот лопатар?
90. Кога е ловостојот за муфлонот?
91. Кога е ловостојот за срнак?
92. Кога е ловостојот за дивојарец?
93. Кога е ловостојот за зајакот?
94. Кога е ловостојот за полската еребица?
95. Кога е ловостојот за еребицата камењарка?
96. Кога е ловостојот за фазанот?
97. Кога е ловостојот за потполошката-препелицата?
98. Кога е ловостојот за грлицата?
99. Кога е ловостојот за шумската шљука?
100. Кога е ловостојот за дивата пајка или пајка глувара?
101. Кога е ловостојот за гулаб гривнеж, гулаб-дупкар, див гулаб или гулаб пештерник?
102. Кога е сезоната за лов на машки примероци од обичен елен?
103. Кога е сезоната за лов на кошута?



Република Северна Македонија

**Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство**

СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

104. Кога е сезоната за лов на елен лопатар?
105. Кога е сезона за лов на кошута од еленка лопатар?
106. Кога е сезоната за лов на срнечката дивеч?
107. Кога започнува ловната сезона за дивата свиња?
108. Кога почнува ловната сезона на дивојарецот?
109. Кога започнува сезоната за лов на муфлонот?
110. Кога е сезоната за лов на волкот?
111. Кога е сезоната за лов на лисицата?
112. Кога започнува ловната сезона за зајак, полска еребица и еребица камењарка?
113. Кога започнува ловната сезона за фазан?
114. Наброј неколку видови на дивеч под трајна заштита?
115. Во кој период се пари обичниот елен?
116. Колку време носи оплодената кошута?
117. Во кој период се пари еленот лопатар?
118. Во кој период се пари срнечката дивеч?
119. Во кој период се пари дивата свиња?
120. Колку трае гравидноста на маторицата?
121. Во кој период се пари дивокозата?
122. Колку време е гравидна дивокозата?
123. Во кој период се пари муфлонот?
124. Колку трае гравидноста кај муфлонот и колку млади обично донесува на свет?
125. Во кој период се пари волкот?
126. Во кој период се пари лисицата?
127. Во кој период се пари Рисот?
128. Во кој период се пари зајакот?
129. Колку дена носи зајачицата?
130. Дали зајакот е моногамен вид?
131. Во кој период се пари мечката?
132. Колку трае гравидноста кај мечката?
133. Во кој период се раѓаат младите од мечка?
134. Дали во нашиот регион мечката подлегнува на зимски сон?



Република Северна Македонија

**Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство**

СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

135. Во кој период се пари полската еребица и еребица камењарка?
136. Што се тоа ловечки трофеи?
137. Кој го врши оценувањето на ловечките трофеи?
138. Што се издава по оценувањето на трофеите од дивет?
139. Кој ја одредува формата и содржината на образецот на трофејниот лист?
140. Кој ги купува врвните трофеи од дивеч каде се чуваат?
141. Дали е дозволено изнесување и отуѓување на врвни трофеи од дивеч од Република Северна Македонија?
142. Што е тоа роговје?
143. Што е трофеј кај срнечката дивеч
144. Што преставува трофеј од дива свиња?
145. Што е трофеј од дивокозата?
146. Што е трофеј од обичен елен?
147. Што е трофеј од елен лопатар?
148. Што е трофеј од муфлон?
149. Што е трофеј од мечка?
150. Дали е дозволено користење на автоматско оружје за ловење на дивеч?
151. Со кој вид на оружје се лови дивечот?
152. Дали е дозволено ловење односно застрел на дивеч со лак и стрела и птици грабливки?
153. Со кое оружје се лови обичниот елен?
154. Со кое оружје се лови еленот лопатар?
155. Со кое оружје се лови срнечката дивеч?
156. Кој вид на оружје се користи за лов на дива свиња?
157. Со кое оружје се лови дивокозата?
158. Со кое оружје се лови муфлонот?
159. Со кој вид на оружје се лови волкот?
160. Како се дели ловечкото оружје према начинот на бушење на цевките?
161. Кои се главни делови на ловечката пушка сачмарка?
162. Кои механизми се сместени во гавата на пушката сачмарка?
163. Од кои делови е составена цевката на пушката сачмарка?



Република Северна Македонија

**Министерство за земјоделство,
шумарство и водостопанство**

СЕКТОР ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

164. Кои се главни делови на ловниот карабин?
165. Како се делат кокундаците според формата?
166. Од што е составен патронот ка ловечката пушка сачмарка?
167. Од што е составен метакот на ловниот карабин?
168. Што означува бројот на калибарот на пушките сачмарки
169. Како се вика науката што ги изучува кучињата?
170. Дали е дозволено користење на ловечки кучиња за ловење на дивеч?
171. Како се делат ловечките кучиња?
172. Кои кучиња спаѓаат во категоријата на гонители-гоничи?
173. Кои кучиња спаѓаат во категоријата на крвоследници?
174. Кои кучиња спаѓаат во категоријата на птичари?
175. Кој вид на ловешко куче треба да поседува концесионерот на дивечот во ловиштето во кое се лови двопакарски дивеч?

**Стручна комисија за
полагање на ловечки испит**